

Во услови кога во земјава зелените пазари се "преплавени" од дивите тезги во нивна близина и по улиците, високата кирија, обврската да регистрираат фирма и од можноста бугарски државјани (во некои региони н.з.) да закупуваат тезги, пазарциите предлагаат државата прво да ги среди работите со дивите продавачи околу пазарите, а потоа да им наметнува обврски за да набават фискални каси.

Тие сметаат дека е невозможно да функционираат фискалните каси при продажба на храна која има краток рок на траење и дека ќе настане вистински метеж. Многумина од нив велат дека ќе ги напуштат тезгите на пазарите и ќе се преселат на уличните тротоари за да можат да "преживеат".

"Ваквата состојба е неодржлива. Ако некој побара половина килограм грав, како ќе му издадеме фискална сметка. Некој можеби ќе сака да купи 5 килограми компири и ќе мораме да му попуштиме во цената. Па, ова е пазар и тука има пазарење, како на ова никој од власта да не се сети", се прашуваат пазарциите.

Тие велат дека ако не оди продажбата можно е три пати да ја сменат цената, зашто ако стоката им остане во резерва, ќе мора да ја фрлат. Но, барем засега, никој не ги слуша.



НА ДРЖАВАТА НЕ Ѐ "ТЕКНУВА" ДЕКА НА ПАЗАРОТ СЕ "ПАЗАРИ" ЗА ЦЕНАТА НА ПРОИЗВОДИТЕ И ДЕКА ТУКА ФИСКАЛНИТЕ СМЕТКИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРААТ

"КЛУЧ" ЗА ПАЗА ТЕЗГИТЕ НА

Од 1 јули ќе се фискализираат и зелените пазари и сите продавачи ќе имаат законска обврска да издаваат фискална сметка и за еден килограм компири.

Но, на закупците на тезги сè уште не им е јасно дали фискалните каси ќе им ги обезбеди "Скопски пазар", како закуподавец, или ќе треба сами да ги купат.

Темата фискализација кај нив предизвикува отпор и револт, бидејќи тврдат дека тие тешко egzистираат и без фискалните апарати.

Барем засега, ни една од надлежните институции повеќе од еден месец не сака да ги слушне причините поради кои пазарциите бараат да не се фискализираат зелените пазари. На ова сè погласно се жалат и од Здружението на пазарциите "Просперитет". Тие бараат да се смени Законот за трговија, кој предвидува трговците на зелените пазари да користат фискални каси. На крајот од минатата година Собранието донесе закон, според кој, тезгаиите до 1 јули мора да се фискализираат. Министерствата за економија и за финансии, претставниците на Владата и координаторите на пратеничките групи не ги примиле пазарциите, иако тезгаиите писмено побарале средба уште на 3 мај годинава.

АРГУМЕНТИ

"По сè изгледа немаат аргументи за да ги одбијат нашите барања и затоа нè игнорираат. Ние сме против фискализацијата на пазарите, бидејќи е невозможно тоа да се изведе и ќе предизвика големи проблеми. Свесни сме дека треба да плаќаме давачки кон државата, но не на ваков начин. Имаме концепт како тоа да се регулира, но никој не нè слуша", изјави неодамна Екрем Долек, претседател на Здружението.

Пазарциите се едногласни дека новиот Закон неколкукратно ќе ги зголеми нивните трошоци и ќе предизвика многу од нив да се откажат од работата. Тие предлагаат да нема фискализација, а на државата годишно да ѝ даваат одредена сума. Така ќе се избегнат трошоците за сметководство, а паушалот ќе биде понизок од данокот кој годишно би требало да го плаќаат. Покрај ова, бараат за пензиско и инвалидско осигурување да плаќаат исто колку земјоделците и занаетчиите, бидејќи тие одделуваат речиси двојно помалку од сумата која треба да ја плаќаат пазарциите. Имено, пазарциите порачуваат дека нема да се откажат од своите барања



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

ПРВА "ЖРТВА" НА МАКЕДОНСКАТА

и дека ќе продолжат да инсистираат државните институции да ги сослушаат нивните предлози.

Но, воедно и се закануваат дека ако државата остане на своето, тие ќе им се "придружат" на дивите пазарци на улиците, па сите да бидат диви кога и онака досега никој не ги гони улличните продавачи. Сепак, во Министерството за финансии велат дека Законот нема да се менува. Објаснуваат дека Владата ќе им олесни на трговците со тоа што ќе им наложи на пазарите да ги обезбедат фискалните каси. Тоа ќе го направи со промена на Законот за готовинско плаќање. Исто размислуваат и во Министерството за економија. Тие сметаат дека оваа новина наидува на отпор, како и кога се реализираше фискализацијата на дуќанциите но, според нив, Законот е јасен. Во "Скопски пазар", пак, имаат поразлично мислење, со кое се согласуваат и во Групацијата на пазарци при Стопанска комора, а тоа е дека Законот за трговија е во колизија со Законот за

Не е уставна и законита одлуката зелените пазари да имаат фискални апарати за регистрирање на готовинско работење. Вака деновиве одлучија членовите на Групацијата на зелените пазари при Стопанска комора на Македонија. Според нив, решението во Законот за трговија и предложените измени во Законот за готовински плаќања ги става во нерамноправна положба организаторите на зелените пазари во пазарот и прометот, а со закон им се наметнува обврска за која не се обврзани. Токму затоа Групацијата предлага одложување на фискализацијата на зелените пазари.

БУНТ?!

Покрај реакциите во Скопје, и битолските пазарци се против фискализацијата на пазарите, која треба да почне од 1 јули. Тие сметаат дека е невозможно да функционираат фискалните каси при продажба на храна која има краток рок на траење и дека ќе настане вистински метеж. Многумина од нив велат дека ќе ги напуштат тезгите на битолскиот пазар и ќе се преселат на улличните тротоари за, како што велат, да "опстанат".

"Ваквата состојба е неодржлива. Ако некој побара половина килограм грав, како ќе му издададеме фискална сметка. Некој можеби ќе сака да купи 5 килограми компири и ќе мораме да му попуштиме во цената. Па, ова е пазар и тука има пазарење, како на ова никој од власта да не се сети", се прашуваат пазарциите.

Тие велат дека ако не оди продажбата можно е и три пати да ја сменат цената, зашто ако стоката им остане во резерва, ќе мора да ја фрлат. Затоа тие предла-

РИТЕ - ПАЗАРЦИИТЕ СО УЛИЦА



РАДИКАЛНИТЕ МЕРКИ НА ФИСКАЛИЗАЦИЈАТА ЛЕСНО МОЖЕ ПАЗАРЦИИТЕ ДА ГИ НАТЕРА ДА ПРОДАВААТ ОД УЛИЦА

готовинско плаќање. Ставот на "Скопски пазар" е дека Законот не е доволно јасен, бидејќи сè уште не е јасно дали тие како организатори на 14 пазари и 3.000 тезги треба да издвојат 600.000 евра за купување подвижни фискални каси.

"Ние сме закуподавци. Ако обезбедиме фискални каси, треба да бидеме и даночни обврзници, а готовинското плаќање го вршат закупците", велат во "Скопски пазар".

Засега "Скопски пазар" останува на ставот секој пазарција од Управата за јавни приходи да донесе решение дека апаратот му е регистриран, а потоа да го реализира и со договорот за закуп. Само земјоделците ќе бидат ослободени од фискализација и тоа со решенија кои ќе ги добиваат од УЈП. Сите други ќе треба да се регистрираат како трговци - поединци. На тој начин се верува дека конечно ќе се стави крај на дивите пазари и продавачи.

гаат државата прво да ги среди работите со дивите продавачи околу пазарите, а потоа да влезат тука.

Во ЈП "Пазари" сметаат дека терминот за фискализација е несреќно избран и дека мора да се бараат други решенија.

"Ако нешто не се смени, на 1 јули ќе го затвориме пазарот, бидејќи прометот ќе ни 'падне', а ние ќе добиеме казни. Ние не сме против фискализацијата, меѓутоа начинот кој се предлага е неприфатлив и неспроведлив. Ако треба ние да ги купиме фискалните апарати, ќе треба веднаш да набавиме 200 каси, а 40.000 евра немаме", велат од битолскиот пазар.

Пазарциите во Куманово, на пример, се револтирани и од дивите тезги во близина на "Зелениот пазар" и по улиците, високата кирија, обврската да регистрираат фирма и да набават фискална каса и од можноста бугарски државјани да закупуваат тезги. Тие се лути што секоја година им се ветувало дека ќе бидат преземени мерки за решавање на проблемите, но ништо не било направено. Воедно се жалат дека и сега имаат големи трошоци поради годишната закупнина на тезга од 400 евра, набавките на стока, користењето магацини и додаваат дека дивите пазарци немаат никакви расходи и стоката ја продаваат по пониски цени, со што прават нелојална конкуренција. Во Куманово има уште два помали пазара со околу 600 тезги, од кои некои се празни, а стоката се продава на улица.